



Primed 5 Feromed

Primed 5 Feromed успешно ги отстранува симптомите на анемија и гихта, како и слабокрвност предизвикана од недостаток на железо и хемоглобин во крвата.

Го зголемува нивото на железо во крвата

Го зголемува нивото на хемоглобин во крвата

Ги прочиствува крвните садови

Помага во процесот на варење

Primed 5 Feromed е природен диететски суплемент добиен на база од најквалитетен пчелин мед и лековити билки, набрани во еколошки чисти предели во Србија.

Како дејствува Primed 5 Feromed

Primed 5 feromed, поради својот органски состав и квалитетни состојки овој природен препарат има одлични апсорпции и во однос на капсули и таблети процентот на искористеност на активните состојки е и до четири пати повеќе, а со тоа и резултатите побрзо можат да се забележат.

Primed 5 feromed во својот состав не содржи: емулатори, конзерванси, кортикостероиди, нитс било која вештачка состојка, па затоа нема појава на контрадикции и непосакувани последици. Дејствувањето на овој природен препарат **Primed 5 feromed**

е повеќе кратен, директно дејствува на зголемувањето на железо и хемоглобин во крвта, а и индиректно дејствува на катер – желудец и исто така го подобрува имунитетот на човечкиот организам.

Како се конзумира Primed 5 Feromed

Primed 5 feromed се зема наутро, не појадени, а најдобри ефекти се постигнуваат доколку се конзумира по една кафена лажичка половина час пред појадок. Течност би требало да се напиете после пет минути.

Се препорачува, во текот на терапијата од овој природен препарат **Primed 5 feromed** ко рисникот да избегнува мрснотии, газирани пијалоци и кафе, а во исхраната да вметнат кромид, цимет, спанаќ и кисела зелка.

Ефикасно дејство на овој природен препарат **Primed 5 feromed** можат да го потврдат корисниците, кои во 95% од нив имале подобрување на крвната слика и зголемување на железото и хемоглобинот во крвта.

За да ги погледнете коментарите на корисниците, Ве молиме посетете ја главната веб страна

<http://www.primarna-medicina.com/o/primed-5-feromed/>

